



туристичка агенција

TRAVEL HOUSE

куќа на убавите патувања

ВЕ ВОДИ ВО: ЛАПОНИЈА



ВО ЗЕМЈАТА НА ИРВА И НА ДЕДО МРАЗ



Лапонија е област на крајот на Северна Европа и се протега низ следниве држави: Норвешка, Шведска, Финска и Русија. Населена е со околу осумдесет илјади Сами, од кои половина живеат во Норвешка. Овој народ сè уште живее на номадски начин.

Главен град на Лапонија е Рованиеми, кој се наоѓа во Финска, на 800 км оддалеченост северно од Хелсинки. Најголем развој достигнал на почетокот на XIX век, кога златната треска привлечла голем број авантуристи во лов на богатство. Се наоѓа на само неколку километри од арктичкиот круг, всушност тоа е една од последните станици на цивилизацијата, на граница со недопрената и замрзната убавина. Во Втората светска војна овој град бил целосно уништен, за по војната повторно да биде изграден од темел. Дизајнот на градот го изработил познатиот фински архитект Алвар Алто. Картата на улиците на градот има облик на рогови од ирваси.

Поларната светлина е природен феномен кој го нуди природата како величествена претстава. Во текот на ведрите ноќи на Северниот и на Јужниот Пол, на околу 100 км над Земјата се појавува зелено-жолта или црвена светлина. На сличен начин



Снежна земја се наоѓа на северниот дел од арктичкиот круг. Иако поголем дел од годината е окована со снегови и овозможува средба со невидени атракции, кои ретко кој ги доживеал ниту, пак, можел да ги сретне на било кое друго место на Земјата. Во селото Јукасјарви во Шведска секој ноември почнува изградбата на "Снежниот хотел". Илјадници тони снег и мраз се користат како материјал за изградба на хотелот, кој во текот на зимата прима бројни туристи. Освен што е изграден од необичен материјал, овој хотел во ништо не се разликува од останатите хотели со 4 ѕвезди од цел свет. Со почетокот на пролетта оваа необична градба постепено го пронаоѓа својот пат назад во реката Торне, и некаде во мај ја затвора вратата за посетителите.

СИТЕ

како што настанува сликата на телевизиските екрани, молекулите на воздух се судираат со честички кои се под дејство на магнетното поле. Азиската легенда кажува дека оној кој ќе ја види поларната светлина треба да очекува дека ќе има долг и среќен живот.

Подлабоко во снежната пустина, на ист начин, се изградени неверојатни дела. Исто така, голема туристичка атракција претставуваат и снежните цркви и капели, во кои бројни туристи, идни брачни парови од цел свет, доаѓаат за тука да го кажат своето судбоносно "да".

